

Хоризонти 2020

Р.б	Акроним на проектот	Идентификационен Бр.	Учесник од УКЛО	Цел	Статус
1	Тројство/TRINITY Време на реализација: 01.10.2019-30.09.2023	863874	Технички факултет – Битола (Партнер) Проф.д-р Методија Атанасовски, metodija.atanasovski@uklo.edu.mk	Развивање на софтверски решенија за зајакнување на соработката помеѓу преносните систем оператори на Балканот и поддршка на интегрирањето на пазарите на електрична енергија во регионот со промоција на зголеменото учество на чистите енергии во производството на електрична енергија	Тековен
2	Единство Време на реализација: 28.04.2015 – 28.04.2018	653729	Факултет за безбедност – Скопје (Партнер) Проф.д-р Трпе Стојановски trpe.unity@gmail.com	Јакнење на врската помеѓу полицијата и заедницата со цел да се зголеми сигурноста и безбедноста на сите граѓани	Завршен
Седма Рамковна Програма – ФП7					
3	REVIS 2011 Време на реализација: 01.06.2011 – 31.12.2011	287500	Технички факултет – Битола (Координатор) Проф.д-р Божин Доневски	Подобрување на јавното препознавање на истражувачите и нивната работа, преку нудење на пошироката јавноста (без разлика на возраста и научната позадина) можности за дискусија и размена на идеи со истражувачите и сл.	Завршен
4	COMPOSITE Време на реализација:	241918	Факултет за безбедност – Скопје (Партнер)	Проучување на ефикасноста на организационите промени	Завршен

	01.08.2010 – 31.07.2014		Проф.д-р Трпе Стојановски trpe.stojanovski@marri-rc.org.mk	кај полициските сили и давање придонес кон процесот на воведување поефикасно и поефективно полициско работење во ЕУ	
5	REVIS 2010 01.06.2010 – 31.12.2010	265781	Технички факултет – Битола (Координатор) Проф.д-р Божин Донеvски	Зајакнување на јавното препознавање на научните истражувачи и нивната улога во општеството и охрабрување на младите луѓе во РМакедонија за отпочнување со градење научна кариера	Завршен
6	RENAISSANCE Време на реализација: 15.09.2008 – 14.09.2012	Tren/FP7TR/219120/ RENAISSANCE	Технички факултет – Битола (Партнер) Проф.д-р Никола Крстаноски nikola.krstanoski@uklo.edu.mk	Истражување, пронаоѓање решенија и мерки за имплементација, за одржлив урбан сообраќаен систем во Градот Скопје	Завршен
7	GEOCOM Време на реализација: 01.01.2010 – 31.12.2014	239515	Учесник од Технички факултет – Битола Проф.д-р Сања Поповска Василевска sanja.popovska-vasilevska@tfb.uklo.edu.mk	Приказ на најдобрите технологии на Геотермалните заедници при искоритување на геотермалната енергија во комбинација со иновативните мерки за ефикасност во трите различни пилот средини (во Унгарија, Словачка и Италија)	Завршен
8	PEOPLE NETWORK	221922	Технички факултет – Битола	Развој и имплементација на	Завршен

	Време на реализација: 01.08.2008 – 31.07.2011		(Партнер) <u>Проф.д-р Божин Донеvски</u>	координативни механизми за поттикнување на поблиска соработка помеѓу националните контакт лица во поглед на нивната мобилност	
9	БЕЕ Време на реализација: 01.08.2008 – 30.11.2010	213417	Учесник од Технички факултет – Битола Проф.д-р Сања Поповска Василевска sanja.popovska-vasilevska@tfb.uklo.edu.mk	Да се хармонизира проценувањето на ресурсите на биомаса, со фокус врз достапноста на биомасата за производство на енергија во Европа и соседните региони	Завршен
Шеста Рамковна Програма – ФП6					
10	HP FUTURE-BRIDGE Време на реализација: 01.10.2006- 30.09.2009	31522	Учесник од Технички факултет – Битола Проф. д-р Александар Маркоски (aleksandar.markoski@uklo.edu.mk)	Општата цел на проектот е развој на нов концепт со високи перформанси и ефективна финансиска конструкција за градење мостови врз база на примена на полимери за забрзана обнова на инфраструктурата	Завршен
11	TRANSPower Време на реализација: 15.08.2006 – 14.08.2009	31490	Учесник од Технички факултет – Битола <u>Проф.д-р Кристи Бомбол</u>	Надгледувана имплементација на мали, специфично структурирани проекти и концепти што претставуваат реалитични чекори и размена на искуства на релевантни кадри за да им обезбедат на институциите што се вклучени можности за градење релевантни капацитети	Завршен